



СЛУЖБИ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 16 ноември 1955

БЕЛГРАД

БРОЈ 50

ГОД. XI

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1955 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1700.— динари. — Редакција: Улица Краљевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-834, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-019.

530.

Врз основа на чл. 15 точ. 6 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 ноември 1955 година и на седницата на Соборот на производителите од 10 ноември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1955 ГОДИНА

1. Во главата XII се придава нов оддел 9 кој гласи:

„Селскостопанските имоти и земјоделските задруги кога купуваат трактор или селскостопански машини можат да бидат ослободени од уплатата во амортизациониот фонд на делот на неамортизираната вредност на тракторите и машините за оние свои трактори и машини кои не можат повеќе да ги употребат.

Поблиски услови за ослободување од уплатата во амортизациониот фонд на делот на неамортизираната вредност на тракторите и машините пропишува Сојузниот извршен совет.“

2. Во главата XIII се вршат следните измени и дополненија:

а) во одделот 2 под а) се брише зборот „мелници“;

б) во одделот 2 се брише целиот став „в) претпријатијата за промет со жита“;

в) во одделот 6 се придава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од претходниот став, претпријатијата за промет со жита и мелничките претпријатија што имаат во свој состав силоси или механизирани житни складови, плаќаат интерес на основните средства на силосите и на механизираниите житни складови според нормата од 2%.“

3. Во главата XV се вршат следните измени и дополненија:

а) Во одделот 1 точка 3, ставот 3 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет може да пропише давање заеми за купување работен и расплоден добиток и селскостопански машини како и кредитирање на индивидуалните селскостопански производители на конкурси со одделни услови или вон конкурси.“

б) Во одделот 1, во точ. 5, се придава нов став кој гласи:

„Народната банка на ФНРЈ ќе ги обезбеди средствата од претходниот став според одделните прописи што ги донесува Сојузниот извршен совет.“

в) Во одделот 2 се придава нов став 3 кој гласи:

„Се овластува Сојузниот извршен совет да може од средствата на Општиот инвестиционен фонд да одобрува инвестициони заеми вон конкурс за плаќање опремата и инвестициониот материјал набавени од економската помош.“

4. Во главата XIX, оддел 2 став 1, пред зборот „мелници“ се брише зборот „овластените“.

5. Во главата XX оддел 1 се придава нов став 5 кој гласи:

„Сојузниот извршен совет може на Заедницата на југословенското електростопанство да и одобри за здружените претпријатија за производство, пренесување и расподелба на електрична енергија како целина одделно наголемување на нивото на тарифните ставови за 1955 година до 20% над нивото според пресметковните плати од 1954 година, не навлегувајќи во овластенијата на народните одбори на околиите (градовите) според претходните ставови. Сојузниот извршен совет ќе го определи во тој случај начинот на кој Заедницата на југословенското електростопанство ќе го распределува тоа наголемување на поодделни претпријатија.“

6. Одредбите од точ. 2 и 5 на оваа одлука важат од 1 јули 1955 година, а одредбите од точ. 1, 3 и 4 на оваа одлука важат од 1 јануари 1955 година.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 82

10 ноември 1955 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Моша Пијаде, с. р.

Потпретседател

на Соборот на

производителите,

Војин Поповиќ, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

Влада Зечевиќ, с. р.

531.

Врз основа на чл. 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, а во врска со членот 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 10 ноември 1955 година и на седницата на Соборот на производителите од 10 ноември 1955 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Сојузниот извршен совет врз основа на овластението од точ. II на Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), и тоа:

1. Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55);

2. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за кредитите за обртни средства и други

краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55);

3. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/55);

4. Уредба за дополненија на Уредбата за овластување на народните одбори за пропишување такси и данок на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/55);

5. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за надворешнотрговското послушање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55);

6. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55);

7. Уредба за дополнение на Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55);

8. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и за трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/55);

9. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55);

10. Уредба за дополнение на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55);

11. Уредба за измена на Уредбата за данокот на добивката од девизното послушање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55);

12. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/55);

13. Уредба за измени на Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55).

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 90

10 ноември 1955 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Моша Пијаде, с. р.

Потпретседател

на Соборот на

производителите,

Војин Поповиќ, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

Влада Зечевиќ, с. р.

532.

Врз основа на членот 81 став 3 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на производители на 10 ноември 1955 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се потврдува Уредбата за дополнение на Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 374 од 11 октомври 1955 година, објавена во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46 од 19 октомври 1955 година.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 89

11 ноември 1955 година

Белград

Претседател,

Моша Пијаде, с. р.

533.

Врз основа на одделот 3 глава XXV од Сојузниот општествен план за 1955 година, а во врска со точ. I под 1 и 4 од Одлуката за свластување Одборот за стопанство да донесува решенија во работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЈАТА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

1. Во Решението за дополненијата на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување разликата во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/55) по точ. I се додава нова точ. II, која гласи:

„II. Коефициентот од претходната точка утврден за козји влакна ќе се применува на работите од увозот на таа стока склучени почнувајќи од 1 февруари 1955 година.“

2. Досегашната точ. II станува точ. III.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 205

10 ноември 1955 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Одборот за стопанство,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

534.

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД ПРОГЛАСУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКАТА

По повод Десетгодишнината од прогласувањето на Федеративна Народна Република Југославија, на 29 ноември 1955 година ќе се пушти во оптек пригодна поштенска марка од 15 динари.

Сликата на марката прикажува стилизирана фигура на жена со гулаб и со ветче на мирот, што симболично ја претставува активната улога на Југославија во борбата за мир. Под пртежот стои: „Југославија“ — со латиница, во долниот десни агол е ознаката на вредноста „15“, а на десниот раб од марката направо стои: „10 ГОДИНА РЕПУБЛИКЕ“ — со кирилица. Марката е напечатена во заворено вислетна боја.

Оваа марка ќе биде во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање поштенски пратки ќе може да се употребува до рокот што ќе се определи со дополнително решение.

Бр. 9464

7 ноември 1955 година

Белград

Генерална дирекција

на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,

Никола Милановиќ, с. р.

535.

Врз основа на чл. 43 став 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА ПРИГОДНИТЕ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ИЗДАДЕНИ ВО 1954 ГОДИНА

Сите пригодни поштенски марки издадени во 1954 година се повлекуваат од оптек, со тоа со нив да можат да се франкираат поштенски пратки до 31 декември 1955 година заклучно.

Според ова решение престанува од 1 јануари 1956 година франкатурната вредност на пригодните поштенски марки од следните изданија:

- 1) Југословенска фауна (2, 5, 10, 15, 17, 25, 30, 35, 50, 65, 70 и 100 динари);
- 2) II Југословенска филателистичка изложба во Љубљана (ЈУФИЗ II) — (15 динари);
- 3) Стоипедесетгодишнината на Првото српско востание (15, 30, 50 и 70 динари);
- 4) Заслужни луѓе од југословенското културно минато (15, 30, 50, 70 и 100 динари).

Бр. 10228

5 ноември 1955 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,

Никола Милановиќ, с. р.

536.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СВЕЖО ОВОШЈЕ И ЗАРЗАВАТ, ЗА СОНЧОГЛЕДОВО СЕМЕ И ЗА МЕД

I. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

1. прозје за на маса	JUS E.B2. 010
2. јаболка	JUS E.B2. 021
3. круша	JUS E.B2. 022
4. дуња	JUS E.B2. 024
5. слива	JUS E.B2. 031
6. слива пожегача	JUS E.B2. 032
7. праска	JUS E.B2. 035
8. кајсија	JUS E.B2. 036
9. прецина	JUS E.B2. 037
10. вишина	JUS E.B2. 038
11. орез	JUS E.B2. 043
12. лешник	JUS E.B2. 045
13. јаготка	JUS E.B2. 051
14. малина	JUS E.B2. 053
15. капинга	JUS E.B2. 054
16. боровница	JUS E.B2. 039
17. рибизла	JUS E.B2. 015
18. зелка	JUS E.B1. 030
19. келб	JUS E.B1. 031
20. карфиол	JUS E.B1. 032
21. келераба	JUS E.B1. 033
22. салата	JUS E.B1. 050
23. спанаќ	JUS E.B1. 060
24. боранија (мауна)	JUS E.B1. 061
25. грашок	JUS E.B1. 062
26. црвен патлиџан	JUS E.B1. 063
27. диња	JUS E.B1. 034
28. лубеница	JUS E.B1. 065

29. пиперка	JUS E.B1. 066
30. тиквица	JUS E.B1. 067
31. краставица	JUS E.B1. 068
32. морков	JUS E.B1. 015
33. цвекло	JUS E.B1. 016
34. рдоквичка	JUS E.B1. 018
35. млад компир	JUS E.B1. 019
36. кромид	JUS E.B1. 021
37. праз	JUS E.B1. 022
38. лук	JUS E.B1. 023
39. шпаргла	JUS E.B1. 023
40. семе од сончоглед за индустрииска употреба	JUS E.B4. 410
41. мед	JUS E.B1. 010

Наведените југословенски стандарди се објавени во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација и составен се дел од ова решение.

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1956 година.

Бр. 3894

8 ноември 1955 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,

инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

537.

Врз основа на точ. 2 од Одлуката за продажните цени на тутунот и за тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55), Сојузният уред за цени донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЦИГАРИЊАТА

1. Се определуваат единствени цени на мало во слободна продажба за следниве нови видови цигариња:

	Дин. за 20 парчиња
„Сарајево“ — — — — —	60.—
„Арена“ — — — — —	60.—
„Београд“ — — — — —	60.—
	Дин. за 15 парчиња
„Сарајка“ — — — — —	38.—

2. Цените за цигарињата определени со точ. 1 од Решението за продажните цени за поодделни видови цигариња, цигари и тутун („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55), точ. 1 од Решението за продажните цени на новите видови цигариња и цигари („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/55) и точ. 1 од оваа решение — важат за цигарињата од следниов калибар и должина:

а) калибар 8 мм, должина 67 мм за цигарињата:

- „Дрина“, „Бриони“, „Будва“, „Хрватска“ „Кварнер“, „Македонија“, обична (во црвени кутии);
- „Вардар“, „Херцеговина“, „Јадран“, „Неретва“, „Сарајево“, „Арена“, „Београд“;
- „Морава“, „Далмација“, „Гусар“, „Интернационал“, „Летње игре Дубровник“, „Мињон“, „Мостар“, „Спатија“, „Планица“, „Плитвице“, „Портороже“, „Соча“, „Спорт“, „Загреб“ обичен, „Љубушки“;
- „Пелистер“;
- „Зета“, „Цетина“, „Нишава“, „Зеленгора“;
- „Драва“;

б) калибар 8 мм, должина 70 мм: за цигарињата „Домино“;

в) калибар 7 мм, должина 67 мм: за цигарињата „Сутјеска“ и „Сарајка“;

г) калибар 7,25 мм, должина 67 мм: за цигарињата „Ибар“ и „Динара“.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 327

9 ноември 1955 година
Белград

Директор
на Сојузниот уред за цени,
Јован Крстев, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 21 од 22 август 1955 година објавува:

Одлука за преземање на селскостопанските установи во буџетот на НР БиХ;

Одлука за задолжителното здружување на електростопанските претпријатија во Заедницата на електростопанските претпријатија на НР БиХ;

Решение за оснивање на Пастувско одгледува-лиште „Пале“ во Пале;

Решение за преземање: Селскостопанското добро „Др Мујбеговиќ“ во Модрич, Селскостопанското добро „Гуро Пуцар-Стари“, Селскостопанската станица за добиток во Гацко и Државната ергела „Борике“ во Борице;

Решение за оснивање Завод за агропедологија во Сараево;

Решение за измена на Решението за прогласување на Заводот за селскостопанско истражување во Сараево за установа со самостојно финансирање;

Наредба за определување награди за уништување волци;

Решение за разрешување од должност директорот на Управата за заштита на растенијата на НР БиХ.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 28 од 15 септември 1955 година објавува:

Одлука за определување општини чии народни одбори се состојат од општински собор и собор на производителите;

Одлука за условите под кои им се доделуваат кредити на стопанските организации за наменски инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд за 1955 година;

Програма за полагање стручен испит за звање квалифициран и висококвалифициран работник во градежната струка;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ одржани во изборните околии битолска и кочанска.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 71 од 13 септември 1955 година објавува:

Правила за измени и дополненија на правилата на Адвокатската комора во Белград;

Правила за измени и дополненија на Правилникот за работа на Собранието, Извршниот и Надзорниот одбор на Адвокатската комора во Белград;

Правила за измени и дополненија на правилата на „Фондот за посмртнина“ на Адвокатската комора во Белград.

Во бројот 72 од 17 септември 1955 година објавува:

Одлука за оснивање фонд за здравствена изградба;

Одлука за условите за воведување и височина на додатокот на придонесот за социјално осигурување.

Во бројот 73 од 20 септември 1955 година објавува:

Решение на Заводот за заштита на природата и научно проучување на природните реткости на НРС за прогласување подрачјето на Шумската управа во Бачки Моноштор — Шумско господарство Сомбор за прибежиште на орелот белопапка и црниот штрк.

Во бројот 74 од 24 септември 1955 година објавува:

Одлука на Извршниот совет на НРС за измени на Одлуката за сроковите за окончување работата на замена и издавање работните книжички;

Одлука на Извршниот совет на НРС за измени на Одлуката за сроковите за поднесување докази за настанатите лични и предметни промени на земјиште и за сроковите во кои има да се проверат овие промени и извршат исправки на обложениот данок за 1954 и 1955 година;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за постепено укинување на учителските школи во Уб и Крушевац и за регулирање запишувањето ученици во учителските школи во Пирот, Врање и Нови Пазар;

Наредба за дополненије на Наредбата за определување нормата на данокот на пресмет на дрвни производи од гранката 313 — експлоатација на шумите — на подрачјето на псоделни околии односно градови на територијата на НР Србија.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 22 од 10 септември 1955 година објавува:

Објава на Изборната комисија на НР Црна Гора за потврдната кандидатура за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Црна Гора во Изборната околица иванградска.

СОДРЖИНА:

	Страна
530. Одлука за измени и дополненија на Сојузниот општествен план за 1955 година	765
531. Одлука за потврда на Уредбата на Сојузниот извршен совет	765
532. Одлука за потврда на Уредбата за дополненије на Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет	765
533. Решение за дополненије на Решението за дополненијата на Списокот за видовите стоки и коефицијентите за пресметување разликата во цените при увозот	766
534. Решение за пуштање во оптек пригодна поштенска марка по повод Десетгодишнината од прогласувањето на Републиката	766
535. Решение за повлекување од оптек на пригодните поштенски марки издадени во 1954 година	767
536. Решение за југословенските стандарди за свежо овошје и зарзават, за сончогледово семе и за мед	767
537. Решение за продажните цени на цигарињата	767